

KNOWLEDGE – International Journal
Vol 23.2
Budva, Montenegro, May, 2018

UDK 37

ISSN 2545 - 4439
ISSN 1857 - 923X

INTERNATIONAL JOURNAL

Institute of Knowledge Management

KNOWLEDGE



Scientific Papers

Vol. 23. 2.
MEDICAL SCIENCES AND HEALTH



KU Vol. 23 No. 2 pp. 391 - 746 Skopje 2018

Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016) <http://globalimpactfactor.com/kozvaniq/international-journal>

KNOWLEDGE – International Journal
Vol. 23.2
Budva, Montenegro, May, 2018

KNOWLEDGE



INTERNATIONAL JOURNAL

SCIENTIFIC PAPERS

VOL 23.2

Promoted in Budva, Montenegro

24-27.05.2018

KNOWLEDGE – International Journal

Vol. 23.2

Budva, Montenegro, May, 2018

INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

SKOPJE, MACEDONIA



KNOWLEDGE

International Journal Scientific papers Vol. 23.2

ADVISORY BOARD

Vlado Kambovski PhD, Robert Dimitrovski PhD, Siniša Žarić PhD, Marija Kavdanska PhD, Venelin Terziev PhD, Mirjana Borota – Popovska PhD, Cezar Burzev PhD, Ljubomir Kekečevski PhD, Aleksandar Nikolovski PhD, Veselin Videv PhD, Ivo Zupanović PhD, Savo Ashtaloski PhD, Svetlana Trajković PhD, Života Radosevљević PhD, Latac Spasovski PhD, Mersad Mujević PhD, Nonka Matevska PhD, Rostica Čobanova PhD, Predrag Trajković PhD, Dželjana Tomovska PhD, Nedžat Korajčić PhD, Nebojša Pavlović PhD, Nikolina Ognenka PhD, Balq Coleci PhD, Lisen Bashkurti PhD, Trajce Dojcinovski PhD, Jana Merdzanova PhD, Zoran Srzenetić PhD, Nikolai Sashkov Cankov PhD, Marija Koste PhD

Print: GRAPOPROM – Bitola

Editor: IKM – Skopje

Editor in chief

Robert Dimitrovski, PhD

KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 23.2

ISSN 1857-923X (for e-version)

ISSN 2545 – 4439 (for printed version)

PRESENCE OF ANTI-LEWIS ANTIBODIES IN PREGNANT WOMEN IN THE PERIOD OF 2011-2017	603
Dragan Radonjić	603
Snežana Filipović	603
Stefan Grujičić	603
Milenka Grujičić-Vraneš	603
PROBLEM BASED LEARNING AS AN APPROACH IN PRACTICAL PREPARATION OF STUDENTS REHABILITATORS	607
Katya Mollova	607
PROSTHETIC TREATMENT IN PATIENT WITH ALVEOLAR BONE RESECTION	613
Ivan Gerdzhikov	613
PROSTHETIC TREATMENT IN PATIENT WITH PARTIAL MAXILLECTOMY	617
Ivan Gerdzhikov	617
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS UPON PROPHYLAXIS AND REHABILITATION OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL AGE	621
Anushka Uzunova	621
REHABILITATION APPROACHES IN THE TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS	627
Petya Kasnakova	627
RELATIONSHIP BETWEEN SERUM LEVELS OF VITAMIN D AND AUTOIMMUNE THYROID DISEASES	633
Snezhana Stoencheva	633
Dora Terzieva	633
RISK FACTORS ASSOCIATED WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN DENTISTRY	639
Venica Toneva	639
Aleksandra Toneva Nikolova	639
Sanja Nashkova	639
Sandra Atanasova	639
Ivona Kovacevska	639
Sonja Rogoleva	639
Darko Kocovski	639
ROLE POTENTIAL OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER IN THE PROCESS OF THE VALUES OF THE SCIENTISTS	645
Yordanka Dimitrova	645
Marinela Grudeva	645
SCREENING OF GLAUCOMA	653
Strahil Gazepov	653
Alen Gorgiev	653
Pavle Kocev	653
Vesna Pesheva Jankovski	653
Ilija Atanasov	653
SELF-ASSESSMENT OF THE PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE NURSES, RELATED TO WORK WITH ELDERLY PATIENTS	659
Albena Andonova	659
Silviya Kyuchukova	659
Mima Nikolova	659
SIDE EFFECTS OF ORTHODONTIC TREATMENT	665
Sandra Atanasova	665
Ivona Kovachevska	665
Sanja Nashkova	665

SIDE EFFECTS OF ORTHODONTIC TREATMENT

Sandra Atanasova

Faculty of Medical Science – Dental Medicine, University Goce Delcev – Stip, Macedonia,
sandra_atanasova@hotmail.com

Ivana Kovachevska

Faculty of Medical Science – Dental Medicine, University Goce Delcev – Stip, Macedonia,
ivona_kovacevska@ugd.edu.mk

Sanja Naskova

Faculty of Medical Science – Dental Medicine, University Goce Delcev – Stip, Macedonia,
sanja.naskova@ugd.edu.mk

Verica Toneva

Faculty of Medical Science – Dental Medicine, University Goce Delcev – Stip, Macedonia,
verica_toneva@hotmail.com

Katerina Zlatanovska

Faculty of Medical Science – Dental Medicine, University Goce Delcev – Stip, Macedonia,
katerina.zlatanovska@ugd.edu.mk

Natasha Longurova

Faculty of Medical Science – Dental Medicine, University Goce Delcev – Stip, Macedonia
natasa.denkova@ugd.edu.mk

Abstract: Orthodontic treatment of malocclusion and craniofacial abnormalities contributes to the proper positioning of the teeth and provides better occlusion and a better relation of the jaws. Orthodontic treatment also facilitates better maintenance of oral hygiene in patients. In addition, better mastication, phonation and aesthetics on the face of the patient are also provided with orthodontic treatment contributing to the general and oral health of the patient, affecting self-confidence or improving the quality of his life. Like any other medical intervention, besides the benefits of orthodontic treatment, there are certain risks, adverse effects. However, these adverse effects associated with the orthodontic treatment themselves are significantly lower compared to other surgical and non-surgical interventions. The most common adverse effects of orthodontic treatment may be local that is, intraoral and extraoral, as well as systemic. Local adverse effects include: discoloration of the teeth, root resorption, decalcification, attrition (worn off) of the enamel surfaces, dental caries, periodontal complications of which the most common is gingival inflammation, then changes in the soft tissues in the oral and maxillofacial regions, and temporomandibular disorders. As a result of orthodontic treatment, some systemic side effects may also occur: gastrointestinal complications, allergic reactions, infective endocarditis, and chronic fatigue.

Orthodontic treatment has a double effect, sometimes it is very important in terms of increasing the status of periodontal health, but sometimes some of the above adverse effects can occur. One of the challenges of most orthodontists is to complete orthodontic treatment with the least effects on the roots of the teeth and periodontium. Orthodontic treatment is usually contraindicated in patients with active periodontal disease or poor periodontal health, as in such a case the chance of further worsening of the condition is higher. Therefore, before starting the orthodontic treatment, a thorough assessment of the periodontal health and the level of the attached gingiva is recommended, it is particularly important to emphasize the need to maintain good oral hygiene in order to achieve the best treatment. In general, the subsequent benefits of orthodontic treatment must overcome any potential damage. The patient as a participant in decision-making regarding treatment has the right to be informed about the benefits and possible risks that may arise.

The patient, as a participant in treatment decision-making, has the right to be informed about the benefits and possible risks that may occur.

Keywords: orthodontic treatment, adverse effects, oral hygiene, local effects, systemic effects.

НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ НА ОРТОДОНТСКИОТ ТРЕТМАН

Сандра Атанасова

Факултет за Медицински Науки –Дентална Медицина, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип,

Ивона Ковачевска

Факултет за Медицински Науки –Дентална Медицина, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип,

Санја Нањкова

Факултет за Медицински Науки –Дентална Медицина, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип,

Верица Тонева

Факултет за Медицински Науки –Дентална Медицина, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип,

Катерина Златановска

Факултет за Медицински Науки –Дентална Медицина, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип,

Наташа Лонгуррова

Факултет за Медицински Науки –Дентална Медицина, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип,

Резиме: Ортодонтскиот третман на малоизлужите и краниофашијалните аномалии придонесува за правилна поставеност на забите и на тој начин овозможува подобра октлуцијата како и подобар однос на вилиците. Со ортодонтскиот третман исто така е овозможено и подобро одржување на оралната хигиена кај пациентите. Покрај ова исто така е овозможена подобра мастикација, фонација и естетика на лицето на пациентот, при што ортодонтскиот третман заопштува за општото и оралното здравје на пациентот, влијаје на самодоверба односно подобрување на квалитетот на неговиот живот. Како и секоја друга медицинска интервенција, покрај придобивките од ортодонтскиот третман постојат и одредени ризици, негативни ефекти. Меѓутогод овие негативни ефекти кои се поврзани со самият ортодонтски третман се значително помали во споредба со останатите хирушки и немхирушки интервенции. Сепак, најчестите негативни ефекти од ортодонтскиот третман можат да бидат локални односно интраорални и екстраорални како и системски. Во локални несакани ефекти спаѓаат: дискордации на забите, ресорпција на корените, деминерализација на забите, атроција на емајлот, карies, периодонтални компликации од кои најчеста е гингивалната инфламација, потоа промени на меките ткиви во оралната и максилофашијалната регија, како и темпоромандибуларни нарушувања. Како резултат на ортодонтскиот третман може да дојде до појава и на некои системски несакани ефекти: гастроентеритни компликации, алергиски реакции, инфективен ендокардит како и појава на хроничен замор. Ортодонтскиот третман има двојно дејство, понекогаш е многу важен во однос на зголемување на статусот на периодонтално здравје, меѓутогод понекогаш можат да настанат и некои од горенаведените негативни ефекти. Еден од предизвиците на најголем дел од ортодонтите е да го завршиат ортодонтскиот третман со најмалку ефекти врз корените и пародонтот на забите. Ортодонтскиот третман најчесто е контрапоказан кај пациенти со активна пародонтална болест или лошо пародонтолошко здравје, бидејќи во таков случај шансата за попнатамошно влошување на состојбата е повисока. Затоа, пред започнување на ортодонтскиот третман се препорачува темелна проценка на периодонталното здравје и нивото на прицврстената гингива, особено важно е да се нагласи потребата од одржување на добра орална хигиена со цел да се постигне најдобриот третман. Општо земено, последователните придобивки од ортодонтскиот третман мора да ги надминат сите потенцијални штети. Пациентот, како учесник во донесувањето на одлуците во врска со третманот има право да биде информиран за придобивките и можните ризици кои можат да се појават.

Клучни зборови: ортодонтски третман, негативни ефекти, орална хигиена, локални ефекти, системски ефекти

1. ВВЕДЕД

Несаканите ефекти поврзани со ортодонтскиот третман се јавуваат како резултат на интеракцијата помеѓу факторите поврзани со пациентот, медицинскиот тим и ортодонтската техника. Локални и системски несакани ефекти може да се појават кај пациентите како резултат на ортодонтската терапија.

2. ЛОКАЛНИ И СИСТЕМСКИ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ

2.1 Пародонталните компликации

Периодонталното здравје е важен фактор кој може да се искористи за да се оцени успехот на една ортодонтска терапија. Пародонталните компликации се познати како едни од најчестите несакани ефекти поврзани со ортодонтската терапија. Исто така, правилно поставените заби се полесни за одржување на оралната хигиена, а правилната оклузија придонесува за здрав периодонциум. Пародонталните компликации поврзани со ортодонтската терапија, главно, вклучуваат гингивитис, периодонтитис, гингивална рецесија или хипертрофија, загуба на алвеоларна коска, лехисценции, фенестрации, како и присуство на интердентални темни триаголинчи. Присуството на денталниот плак се смета за најважниот фактор во иницијацијата, прогресијата и рекурентноста на пародонталната болест. Причините за овие пародонтални компликации ги вклучуваат факторите поврзани со пациентот и техниката што се користи во третманот. За ортодонтскиот третман и процедурите се знае дека предизвикуваат позитивни и негативни локални реакции на меките ткива во гингивата. Присуството на денталниот плак е еден од главните фактори во развојот на гингивитот. Ортодонските брикети и еластичните лигатури можат да влијаат на ефикасното отстранување на денталниот плак, при што доаѓа до зголемување на ризикот од гингивитис. Неколку клинички студии, исто така, објавиле лошо пародонтално здравје и поголемо губење на нивото на клиничкиот атчмент во дисталните делови на денталните лаци. Ова може да биде резултат на слабата орална хигиена во моларни региони со присуството на моларни ортодонтски прстени, кои овозможуваат задржување на храната. Сепак, како резултат на ортодонтскиот третман може да се очекува промена на составот и видот на бактериите. Познато е дека ортодонтскиот третман влијае на рамнотежата на оралната микрофлора во устата со зголемување на задржувањето на бактериите.[11] Кај поголемиот дел од пациентите, по поставувањето на фиксиенни апарат, се забележува мала количина на гингивално воспаление, кое може да биде минимално и да не доведе до загуба на атчментот. Некои извештаи го поддржуваат фактот дека фиксиен ортодонтски третман може да резултира со локализиран гингивит, кој ретко напредува во периодонтитис. Гингивалното воспаление околу ортодонтските прстени води кон псевдо-дебови, кои обично истичуваат со дебалансирање на брикетите. Ако ортодонтските сили се одржат во соодветни граници кај здрави редуцирани региони за поддршка на периодонталниот ткивја, плансите за воспаление на гингивите ќе бидат минимални. Објавените извештаи за ткивата на пародонтот велиат дека доколку ортодонтскиот третман се врши со голема грижа и правилно одржување на оралната хигиена може да се спреши трајното пародонтално уништување. Апаратите кои се користат за ортодонтски третман го попречуваат одржувањето на оралната хигиена и директно се поврзани со периодонталното здравје. Резултатите од една студија покажале дека адолосцентните третирани со фиксен ортодонтски третман доживаат поголема акумулација на дентален плак и воспаление на пародонтот од возрасните кои добиле идентичен третман. Истразувањите ја поврзуваат оваа ситуација со одредени фактори, така што возрасните се поподгответи да добијат ортодонтски третман од адолосцентните и зголемените хормонски нивоја на адолосцентните поврзани со пубертетскиот развој предизвикуваат зголемување на гингивалното воспаление. Од друга страна, реалиите на пародонталните ткива кај ортодонтскиот третман се покажале подобра кај адолосцентните од младите и возрасните.[10] Прекумерниот раст на гингивата е забележан четири пати повеќе кај бочните заби од оној кај иницијативите и канализите. Хипертрофијата на гингивата интердентално е повеќе застапена одколку онаа на аксијалните страни. Истразувањата покажале драматичен пад во растот на гингивата во рок од 48 часа по отстранувањето на апаратот. Ортодонтското движење на забите се случува преку примена на контролирани сили на забите и последователно ремоделирање на коските. Коската околу забот кој е подложен на ортодонтска сила реагира на следниов начин: ресорција се јавува кога има притисок и нови коскени форми каде што има тензија. Оваа ресорција се јавува кога се применуваат слаби сили. Кај лицата со пародонтална болест, периодонталниот лигамент не се регенерира кога постои воспаление во периодонталните ткива. Кога забите се движат во текот на ортодонтскиот третман, во присуство на дентален плак, оваа сила може да предизвика губење на коската и клиничкиот атчмент, постој значително поголема загуба на коскената густина кај лица со пародонтална болест во споредба со здравите лица. Ортодонските елементи кои се присврстени на површината на забот, исто така, можат да го попречат ефикасното чистеење на забите. Ова ќе доведе до понатамошна акумулација на дентален плак и зголемување на ризикот за периодонтална болест. Овие пациенти кои имаат претходно постоечка пародонтална болест имаат поголем ризик од понатамошно влошување на периодонталното здравје, ако контролата на денталниот плак е несоодветна. Сепак, ова не значи дека пациентот со компромитирани пародонтални ткива не може да има

корист од ортодонтскиот третман. Тоа единствено значи дека низната состојба треба да се контролира прво пред, за време и по целниот ортодонтски третман.

2.2 Оштетување на емајлот за време на бондирање и дебондирање на ортодонските протези

Оштетувањето на емајлот, кое се појавува како пропратен ефект на ортодонтската терапија, е релативно во голема мера поврзано со техниката на бондирање и дебондирање. Една од главните преокупации на денешните ортодонти е идентификување на начините за добивање, на крајот од третманот, здрава, немодифицирана површина на емајлот. Пред да се антиципираат брикетите, тубите и ортодонтските прстени, се препорачува да се подгответи површината со попирање, со цел да се зголеми силата на врската, постапка со големо значење, особено кога се користат самоврзувачки атхезивни системи. Со попирањето настануваат промени во емајлот меѓутоа овие промени се со многу ниски вредности, занемарливи во споредба со оние кои се присутни по дебондирањето. Бондирањето на ортодонските апарати може да предизвика неповратни промени на површината на забите. Најзначајниот модификатор се појавуваат кога смоли (особено конвенционалните, со посебна фаза на нагризување) се користат како материјали за врзување. Степенот на длабочина на кондиционирањето зависи од бројни фактори, меѓу кои се типот на киселината и концентрацијата, времето на апликација, карактеристиките на површината на емајлот (на пр. кај мандибуларните молари и премолари обично е присутен емајл кој е поотпорен на кондиционирањето, аспект што би можел да придонесе за забележаната повисока стапка на неуспех во бондирањето на брикетите и тубите). Употребата на самонагризувачки атхезивни системи, доведува до помало оштетувања на емајлот, но силата на врската е послаба.[5] Смола-модифицираниот гласиономерен цемент се препорачува како материјал за бондирање поради помалите промени на емајлот, флуорурите ослободувачки својства и цврстота на врската слична на смолите. За време на дебондирањето и отстранувањето на остатокот од материјалот постои ризик од оштетување на забите (загуба на емајл, пукнатини), преверзибилната компликација која се тешко избегнува. Промените на емајлот обично се помали кога се користат метални брикети и материјали за врзување врз основа на гласиономерни цементи.[6] Поголеми промени во емајлот се забележани кога се користени керамички брикети и атхезивни смоли како сврзувачки материјали. Ортодонт има голема улога во спречувањето на ова преверзибило оштетување на емајлот со користење на соодветна техника. Остатокот од сврзувачкиот материјал е подобро да се отстрани со тунгстен карбидни борери со мала брзина, проследено со попирање на површините со паста, со цел да се намали ризикот и да се спречи акумулацијата на дентален плак. Хоризонталните пукнатини на емајлот присуствуваат по дебондирањето со директно поврзани со ортодонтската техника, а вертикалните се присуствуваат со висока фреквенција и кај населението без претходен ортодонтски третман.

2.3 Деминерализацијата на емајлот

Деминерализацијата на емајлот на површините на забите може да се види како лезии на бело петно (white spot) и се долази на киселината која се создава од метаболизмот на бактериите во денталниот плак. Може да се случи многу број, често во рок од еден месец од ортодонтскиот третман со фиксни апарати. Затоа, многу е важно пациентите да одржуваат одлична орална хигиена.[2] Пациентите се советуваат да го намалат внесот на кисели или газирани пијалаци. Одредени испитувања откриле дека 50% од пациентите кои што носат фиксни протези имаат лезии на бело петно на низните забни површини по ортодонтскиот третман, најчесто зафатени се горните латерални иницијиви (23%). Сепак, времетраењето на ортодонтскиот третман не влијае на иницијацијата или бројот на лезиите.

2.4 Карниозни компликации поврзани со ортодонтската интервенција

Како што се развила ортодонтската техника, загриженоста во врска со оштетувањето на забите од карниозни лезии за време на третманот се зголемила, што денес се смета за еден од најтештите несакани ефекти поврзани со оваа медицинска интервенција. Оштетувањето на забите поврзано со ортодонтската техника е претставено со некои специфични особености. Промените се појавуваат во наголем дел на површината на забот, каде што брикетата е запленета, повеќето од нив се скреќаваат како лезии на бело петно, почесто на гингивалните и дисталните делови на брикетот одколку на мезијалните или оклузалните.[4] Доказите покажуваат дека преваленцијата на овој несакан ефект е близу 70% за белите петна и помалку од 5% за кавитетите (Al Maaitah et al., 2011). Според студија, кај повеќе од 30% од максиларните иницијиви, заби со најголеми естетски вредности, се забележани лекализирации по ортодонтската интервенција (Chapman et al., 2010). Деминерализацијата околу брикетите се случува главно поради неправилно одржување на оралната хигиена. Но, во присуство на ортодонтски апарат, се појавува зголемен број на места за задржување на дентален плак, придружен со наматување на самочистењето. Кај пациенти,

покриеноста со плак е 2 до 3 пати повисока од нивото присутно кај веќасните без овој тип на третман. Исто така, забележано е намалување на pH на штуката и големично ниво на *Streptococcus Mutans* и *Lactobacillus*, елементи кои ја поддржуваат кариоактивноста.[9] Еден од методите за намалување на кариоактивноста, често користен од страна на ортодонтите и стоматолозите, е флуоризацијата на забите. Секојдневното користење на водички за испирање со флуор или бондирање со цемент што содржи флуор го намалува расипувањето на забите за време на третманот со фиксни протези. При изборот помеѓу материјалите со иста клиничка употреба, при лепчењето на ортодонтски брикети, со цел да се спречи појава на кариес кај пациентите со висок ризик, лекарот може да претпочита хемиски-взрузачка композитна смола, која е повеќе хидрофобна и теоретски предиспонира со помала акумулација на плак. Во однос на гласиономерните цементи, кои често се користат во ортодонцијата, со текот на времето, поради нивниот хидрофилен карактер и поради фактот што може да се случи солубилизација, може да се појави простор кој претставува зона на задржување на дентален плак, при што станува етиолошки фактор за кариес и периодонтитис. Се разбира, мора да се анализираат и други својства со цел да се избере најсоодветниот материјал за секој случај поединечно.

2.5 Атриција на површината на забите

Присуството на фиксните керамички или метални брикети може да предизвика појава на атриција на површината на забите. Еден од ваквите случајеви е кога при движење на забите врвот на горниот клинк е во контакт со брикетите на долните заби. Керамичките брикети поставени на долните инцизиви, исто така, може да предизвикаат атриција на горните инцизиви.

2.6 Ресорција на коренот

Ресорцијата на коренот на забот се смета за несакана, но неизбежна јатрогена последица на ортодонтскиот третман. Се верува дека индивидуалната биолошка варијабилност, генетската предиспозиција и ефектот на механичките фактори влијаат на апикалната ресорција на коренот. Оваа несакана компликација на ортодонтскиот третман може да резултира со мобилност на забот, па дури и негово трајно губење. Тоа е воспалителен процес што резултира со искемична некроза во периодонталниот лигамент кога се применуваат ортодонтски сили.[1] Губењето на апикалната коренска структура е непредвидливо; кога процесот напредува и достигне до дентинот, се смета за иреверзилен. Ресорција на коренот е дефинирана како уништување на цементот или дентинот со цементокластична или остеокластична активност, тоа може да резултира со скратување на коренот. *Wenzlik and Wasserstein* во 2002 година предложиле нов и поинспирен термин на ресорција на коренот при ортодонтскиот третман базиран на актуелниот процес т.е. ортодонтски индуцирана инфламаторна коренска ресорција. Ортодонтски индуцирана инфламаторна коренска ресорција (OPRR) е стерилен воспалителен процес кој е исклучително сложен и составен од различни различни компоненти, вклучувајќи ги силите, корените на забите, коските, клетките, околното ткиво и одредени познати биолошки "месенџери".

2.7 Промени на меките ткива

За време на ортодонтскиот третман може да се појават интра- и екстраорални (на лицето и вратот) промени на меките ткива. За оралните лезии, етиолошкиот механизам вклучува директен контакт на гингивата и лингвиштата со брикетите, прстените, тубите и лаковите, а исто така се поврзани со неправилно раждување со ортодонтските инструменти. Исходот обично се состои со појава на ерозии и ушерадии на букалната, лабијална, лингвална или гингивалната мукоза. Можна е појава на болка и напријатност, но со користење на ортодонтски восок може да се ублажат до одреден степен симптомите. Несоодветната хигиена на мобилните ортодонтски апарати понекогаш се поврзува со појава на стоматитис, кој понекогаш може да се преинффицира со *Candida albicans*.

2.8 Темпоромандибуларни нарушувања

Темпоромандибуларно нарушување представува состојба која вклучува мастикаторна мускулна болка, внатрешно нарушување во ТМЗ, дисковите и дегенеративно темпоромандибуларно нарушување како поединечни проблеми или во комбинација. Оштото кај 26-59% од нетретираната веќасна популација е забележан барем еден клинички знак. Етиологијата на темпоромандибуларните нарушувања е комплексна и неможе да биде објаснета во однос на причината и ефектот. [3] Матоклузијата може да се смета во одредени случаи како фактор кој придонесува за оваа состојба, меѓуточ не представува единствениот етиолошки фактор. Скелетен отворен загриз во фронтот, редуциран overbite и големен overjet кај пациентот се поврзани со остеоартритички промени на зглобот. Не постојат докази дека overbite или overjet има улога во патофизиологијата на не артритичните нарушувања. Ортодонтскиот третман кај адолосцентите,

екстракцијата на заби во скоп на третманот, употребата на ортодонтските апарати не представуваат ризик за темпоромандибуларни нарушувања. Ортодонтскиот третман не се започнува кај пациенти со акутни знаци и симптоми на темпоромандибуларни нарушувања. Тој треба да е одложен до контролирање на состојбата. Доколку пациентот покаже знаци во текот на третманот, сите сили треба да се одстраниат без потреба од одстранување на фиксниот ортодонтски апарат. Потребно е контролирање на состојбата па потоа да се продолжи со третманот. Во некои случаи ортодонтскиот третман треба да се прекине доколку не може да се влијае на знадите симптомите.

2.9 Алергиски реации

Може да се појават хиперсензитивни реации поврзани со добро познатите алергени како никел, кобалт, хром, латекс и полимери. Најчеста форма е контактниот дерматит на лицето и вратот, но лезите може да се појават и на оралната мукоза и гингивата, а ретко може да се појават дури и системски реации. Алергиите на никел се најчести, манифестирајќи се обично како реакција на хиперсензитивност тип IV.[7] Ортодонските помагала содржат околу 8% никел и никел-титаниум легура близу 70% никел (Leite & Bell, 2004). Во потешки случаи, сериозните манифестиации може да доведат до прекин на ортодонтскиот третман. Друг алерген земен во предвид при ортодонтски третман е латексот (од медицински ракавици, еластични лигатури, кофердам итн.). Превалентноста на алергии поврзани со латекс е пријавена како помала од 1% кај општата популација, но поголема од 5% кај стоматолозите (Leite, 2004). Поврзани со тоа, може да се појават реации на хиперсензитивни реации од тип I и IV. Со цел да се обезбеди безбеден медицински третман, важно е да се идентификуват пациентите кои се алергични пред да се започне со интервенцијата.

2.10 Инфективен ендокардит

Инфективниот ендокардит ретко се поврзува со ортодонтските интервенции. Се препорачува профилактички методи со цел да се спречи појава на инфективен ендокардит, особено кај пациенти со кардијална валвуларна протеза, претходен инфективен ендокардит, конгенитална срцева болест и кардијална трансплантирања со срцева валвулопатија.[8] Терапијата со профилакса може да биде инициирана во некои ортодонтски фази, каде што се појавува крварење за време на интервенции (на пр. екстракција на заби, поставување на мини импланти, интервенции на ортогнатна хирургија, а понекогаш и при поставување и отстранување на ортодонтските прстени).

3. ЗАКЛУЧОК

Ризите поврзани со ортодонтскиот третман се реалност, компликациите се резултат на мултифакторијелен процес, вклучувајќи ги аспектите поврзани со пациентот, ортодонтот и техничките карактеристики на ортодонтските апарати и процедури. Тие можат да бидат спретени или ограничени преку идентификација и имплементација на најдобра алтернативна терапија за секој поединечен случај. Почитувањето на пациентот е важен фактор кој може да придонесе за висок стандарден исход, со минимални несакани ефекти.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Brezniak N & Wasserstein A; 2002a,b Orthodontically induced inflammatory root resorption: Part I & II: The clinical aspects, AO, 72:175-184
- [2] Al Maaithah, E.F., Adeyemi, A.A., Higham, S.M., Pender, N. & Harrison, J.E. (2011). Factors affecting demineralization during orthodontic treatment: a post-hoc analysis of RCT recruits. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Vol.139, No.2, pp. 181-191, ISSN 0889-5406
- [3] Bourggui, F., Sebbar, M., Nadour, A. & Haniza, M. (2010). Prevalence of temporomandibular dysfunction in orthodontic treatment. International Orthodontics, Vol.8, No.4, pp. 386-398, ISSN 1761-7227
- [4] Chapman, J.A., Roberts, W.E., Eckert, G.J., Kula, K.S. & González-Cabezas, C. (2010). Risk factors for incidence and severity of white spot lesions during treatment with fixed orthodontic appliances. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Vol.138, No.2, pp. 188-194, ISSN 0889-5406
- [5] Fjeld, M. & Øgaard, B. (2006). Scanning electron microscopic evaluation of enamel surfaces exposed to 3 orthodontic bonding systems. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Vol.130, No.5, pp. 575-581, ISSN 0889-5406
- [6] Hosein, I., Sherriff, M. & Ireland, A.J. (2004). Enamel loss during bonding, debonding, and cleanup with use of a self-etching primer. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Vol.126, No.6, pp. 717-724, ISSN 0889-5406

KNOWLEDGE – International Journal

Vol. 23.2

Budva, Montenegro, May, 2018

-
- [7] Kolokitha, O.E. & Chatzistavrou, E. (2008). Allergic reactions to nickel-containing orthodontic appliances: clinical signs and treatment alternatives. *World Journal of Orthodontics*, Vol.9, No.4, pp.399-406, ISSN 1530-5678
 - [8] Lau, P.Y. & Wong, R.W.K. (2006). Risks and complications in orthodontic treatment. *Hong Kong Dental Journal*, Vol.3, No.1, pp. 15-22, ISSN 1727-2300
 - [9] Vizitiu, T. C. & Ionescu, E. (2010). Microbiological changes in orthodontically treated patients. *Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology*, Vol.14, No.4, pp. 283286, ISSN 1583-0012
 - [10] C.T.Preoteasa,E.Ionescu, and E.Preoteasa, *Risks and Complications Associated with Orthodontic Treatment*, 2012.
 - [11] A. Danman, "An update on periodontic-orthodontic interrelationships," *Journal of Indian Society of Periodontology*, vol. 14, no.1,pp.66-71,2010.